

Службен весник

на Република Македонија

Број 196

26 октомври 2016, среда

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4429. Одлука за помилување на осудени лица	2	4433. Правилник за податоците што се содржат на надворешното и контактното пакување на лековите, како и случаите кога може да се користи налепница.....	11
4430. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	2	4434. Статут на Занаетчиска комора на Република Македонија.....	32
4431. Исправка на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2017 година.....	2	4435. Договор склучен помеѓу Општина Велес и Општина Росоман.....	39
4432. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	10	Огласен дел	1-104

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4429.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Извршувањето на изречената казна затвор му се замени со условна осуда за време од 3 години на осуденото лице:

1. Цемиљ Несаим Деари од Скопје, во траење од 1 година.

II

Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Бојан Добре Ангеловски од Крива Паланка, во траење од 3 месеци,

2. Вехап Куртиш Цафери од с.Желино, Тетово, во траење од 3 месеци,

3. Африм Рамадан Абдулов од Синѓелиќ, Скопје, во траење од 4 месеци,

4. Леонора Ислам Бафтијари од Гостивар, во траење од 2 месеци,

5. Миланчо Петар Тасев од Струмица, во траење од 2 месеци,

6. Антонио Страхил Јосев од Скопје, во траење од 2 месеци,

7. Александар Борко Трајковски од Скопје, во траење од 3 месеци,

8. Вангел Митре Нечевски од Ресен, во траење од 6 месеци,

9. Владе Пандор Митревски од с.Стење, Ресен, во траење од 6 месеци.

III

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1465/1
25 октомври 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4430.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Со оваа одлука на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари - објекти, сопственост на Република Македонија и тоа:

1. Запишани во Имотен лист број 1101 за КО КОСЕЛ на КП.бр.821 дел 0 на место викано „Амбардџица“:

- зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена при конверзија на податоците од стариот ел.систем-згради во индустрија и рударство, влез 1 кат ПР со внатрешна површина од 8721 м2,

- зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена при конверзија на податоците од стариот ел.систем-згради во индустрија и рударство, влез 2 кат 1 со внатрешна површина од 705 м2,

- зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена при конверзија на податоците од стариот ел.систем-згради во индустрија и рударство, влез 2 кат ПР со внатрешна површина од 582 м2,

- зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена при конверзија на податоците од стариот ел.систем-згради во индустрија и рударство, влез 3 кат 1 со внатрешна површина од 651 м2,

- зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена при конверзија на податоците од стариот ел.систем-логии балкони и тераси, влез 3 кат ПР со внатрешна површина од 18 м2 и

- зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена при конверзија на податоците од стариот ел.систем-згради во индустрија и рударство, влез 3 кат ПР со внатрешна површина од 739 м2, (објект дистрибутивни трансформатори),

2. Запишани во Имотен лист број 1103 за КО КОСЕЛ на КП.бр.821, дел 0, на место викано „Амбардџица“:

- зграда 34 намена на зграда Г2 - 1 (помали производни капацитети) влез 1 кат ПР број 1 намена на посебен заеднички дел од зграда ДПД (други посебни делови од зградите) со внатрешна површина од 1844 м2,

- зграда/друг објект 32, намена на зграда Е-25, влез 1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда П со внатрешна површина од 70 м2,

- зграда/друг објект 40, намена на зграда Г2-1, влез 1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда ДП со внатрешна површина од 421 м2.

3. Запишани во Имотен лист број 1102 за КО КОСЕЛ на КП.бр.821, дел 0 на место викано Амбардџица:

- зграда/ друг објект 41, намена на зграда Г2-1 влез 1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда ДП со внатрешна површина од 19 м2,

- зграда/ друг објект 41, намена на зграда Г2-1 влез 1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда ДП со внатрешна површина од 22 м2 и

- зграда/ друг објект 41, намена на зграда Г2-1 влез 1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда ДП со внатрешна површина од 66 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8296/1
26 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4431.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА

Составен дел на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16 е и прилогот „I Физички показатели“.

ПРИЛОГ 1: - I Физички показатели

Бр. 42-7752/1
26 октомври 2016 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

I ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

I.1 Довршување на станови во градба од предходни програми, наменети за продажба											Прилог 1
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор	гаражи	подруми		Локација	
				број	површина (m2)	површина (m2)	површина (m2)	број	површина (m2)	КП	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Скопје	ГП 4.40 Букурешка бб	П+4	1	25	1.315,31		493,33			3060	Карлош
	Вкупно I.1.		1	25	1.315,31	-	493,33		-		

I.2. Изградба на објекти со станови наменети за продажба за 2017 година											Прилог 2
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор	гаражи	подруми		Локација	
				број	површина (m2)	површина (m2)	површина (m2)	број	површина (m2)	КП	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Скопје	Објект 1.12 РЦ Аеродром	П+4+Пк	1	48	3.294,11	768,16		48	232,28	1734/1, 1734/22, 1734/32	К Вода 2
	ГП 04.01 Јужен дел-централно градско подрачје	П+6+Пк	1	126	8.197,00	1.171,50	2.920,00			13574/3	Центар 1
Прилеп	Борка Талески бр. 76	П+1+Пк	1	4	280,80	109,42	35,47	4	64,59	17936/1	Прилеп
			3	178	11.771,91	2.049,08	2.955,47	52	296,87		

Прилог 2.1

I. 2.1. Повеќегодишни проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба													
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор	гаражи	подруми		Локација			
				број	површина (m ²)	површина (m ²)	површина (m ²)	број	површина (m ²)	КП	површина (m ²)	КЮ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ГП 4.44 Букурешка бб	П+3	1	20	1.050,00		480,00			3060/2	596	Карпош	
	ГП 16.11 ДУП Дебар маало 2	П+3+Пк	1	10	600,00		150,00			10056/1	309	Центар 1	
	ГП 2.1 ДУП Дебар маало 1	П+4	1			6.104,00	3.060,00			5175, 5180	2359	Центар 1	
	ГП 3.1 ДУП Дебар маало 1	П+4	1			9.412,80	3.922,00			5175, 5176, 5179	3299	Центар 1	
	ГП 2.58 Локалитет Клинички блок Димитар Мирчев бб	П+4+Пк	1	46	4.200,00		1.400,00			403/2, 415, 416, 414, 413, 417/1, 417/3, 410, 404/2, 412, 421/4	1469	Центар 2	
Скопје	Г.П.6.5. Локалитет Црква-УЕ Б	П+12+Пк	1	182	10.920,00	420,00	2.725,00			755/19	2712	Кисела Вода ²	
	Објект 1.2 МЗ Тафталиице 30 УБ Здравко Цветковски	П+4+Пк	1	51	2.885,60	671,40	671,40			2789, 2790, 2791/1, 2792	3104	Карпош	
	Објект 1.3 МЗ Тафталиице 30 УБ Здравко Цветковски	П+4+Пк	1	34	2.103,66	120,69	1.115,49			2788, 2787/2, 2785, 2775/3, 2787/1, 2776/3, 2786, 2776/5, 2783, 2784	1548	Карпош	
Битола	Максим Горки бр.9	П+3+Пк	1	9	463,50	329,60		9	220,00	11961	383	Центар 1	
	АРМ четврт 1 Блок 2 објект 2.1	П+5	1	83	5.130,00		2.210,00			17595/1 деп	44360	Битола	
	АРМ четврт 1 Блок 2 објект 2.2	П+5	1	59	3.300,00		1.912,00						
	Довлежиц 3 Ламела 1,2,3,4 и 5	П+5 и П+6	1	134	8.380,81	377,92		134	318,74	5876/9	4088	Битола	
	Довлежиц 4 Ламела 1,2,3,4 и 5	П+5 и П+6	1	134	8.380,81	377,92	1.262,50	134	318,74	6034/4	1827	Битола	
Охрид	Цар Самоил 59	П+2+Пк	1	10	600,00	120,00		10	100,00	6035/2	882	Битола	
	Булевар 1 Мај бб П2	П+4+Пк	1	42	2.251,46	309,70		42	309,70	6034/6	2834	Битола	
	Бејбунар блок 7.10	П+5+Пк	1	62	3.692,00		633,78			5877/5	697	Битола	
	Бејбунар блок 7.11	П+5+Пк	1	63	3.752,00		644,00			6033/2	26	Битола	
	ГП 2.18 ул. Железничка бб	П+3+Пк	1	20	1.200,00	320,00		20	320,00	6605/1	2306	Охрид	
Кочани	Становно деловен комплекс Малирница	П+4	3	150	7.500,00					6605/1	2306	Охрид	
	Гр. Парцела 2.1 за КП бр. 12848/1 КО Кочани Блок 45	П+4+Пк	1	33	1.958,00			33	354,66	6608/1	907,8	Охрид 2	
	ГП 4.1 Урбан Блок 45 Моша Пијаде бб	П+4+Пк	1	70	4.425,00	944,00	1.062,00			15546		Охрид 3	
Штип	Г.П. 19 Енгелосова бр. 2 и 4	П+12	1	116	7.200,00		1.400,00			12948/1	1559	Кочани	
	Центар Г.П. 2.7 Михаило Апостолски бр. 5 и 6	П+2+Пк	1	9	473,63	157,00		9	157,00	20298	2263	Куманово	
										20299	4447	Штип 3	
										4431/1	1464	Штип	
										8336/1	351,13	Штип	

Прилог 2.1

Кавадарци	ГП Б.41	П+3+Пк	1	10	476,25			10	95,25	11601/1 11601/2 11601/3 11601/4 11601/5 11601/6 11601/7	226	Кавадарци2
	ГП Б.42	П+3+Пк	1	10	731,25			10	146,25	11602	325	Кавадарци2
	ГП 20-15	П+6	1	41	2.460,00		1025,00			7377	1337	Струмица
Струмица	УРБАН БЛОК 36-10	П+6	10	500	35.500,00	0,00	0,00	500	3.500,00	7034/20	18072,1	Струмица
Тетово	Т.107.1	П+6+Пк	1	33	2.415,00			33	220,00	8670	4064	Тетово 2
Гостивар	Урбан Блок 1 Гр. Парцела А1 .486	П+3	1			908,80			227,20	4576/1 4576/2 4569/3 4577/4	310	Гостивар
Струга	Плетишта	П+2	4	8	549,00	277,00				2832/1 3189/1 3188/2 2831/6	7377	Струга
Изградба на објекти на локации кои не се задржуваат согласно важечки ДУП, а на локациите е планирана станбена изградба												
Скопје	ул. Никола Тримпаре бр. 29											
	ул. Шитока бр. 32											
	ул. Иво Лопа Рибар бр. 125А											
	Бул. 3-та Македонска бригада бр. 3/49											
Битола	ул. Симеон Кавракиров бр. 22											
	ул. Јане Сандански бр. 30											
	Вкупно 1.2.1		44	1.939	122.397,97	20.850,83	23.673,17	944	6.287,53			

Прилог 3

1.3 Станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено												
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор		гаражи	подруми		Локација	
				број	површина (m2)	површина (m2)	површина (m2)	површина (m2)	број	површина (m2)	КП	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Скопје	Објект 3.9 РЦ Аеродром	П+6+Пк	1	35	2.267,64	335,27		35	175,13	1734/24	1067	К.Вода 2
Кавадарци	Б-3 Благо Алексов бб	П+4+Пк	1	19	1.280,00	214,60		19	206,00	11500	1289	Кавадарци
Кочани	Гр. Парцела 2.1 за КП бр. 12948/1	П+4+Пк	1	20	1.186,67			20	214,94	12948/1	1559	Кочани
Тетово	Т.107.1	П+6+Пк	1	34	2.475,00			34	228,00	8670	4064	Тетово 2
	Гостиварска Ламела 2											
	Вкупно 1.3.		4	108	7.209,31	549,87	0,00	108	824,07			

Прилог 4

I.4 Изградба на објекти за индивидуално домување										Локација			
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	Станови		Деловен простор површина (m2)	Гаражи површина (m2)	Подруми		КП	Локација		КО
				Број	површина (m2)			Број	површина (m2)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Скопје	нас. Ѓорче Петров Г.П.2.45	П+1+Пк	1	3	180,02					5188/2 дел. 5188/1 дел. 13539/4	353	Горче Петров 3 - Дексион	
	нас. Ѓорче Петров Г.П. III-24	П+1+Пк	1	3	180,02					10098	637	Горче Петров 3 - Дексион	
	нас. Ѓорче Петров Г.П.2.46	П+1+Пк	1	3	180,02					5188/1	343	Горче Петров 3 - Дексион	
	нас. Ѓорче Петров Г.П.14.16	П+1+Пк	1	3	180,02					9115/2 9097	356	Горче Петров 6	
	нас. Ѓорче Петров Г.П.2.3.2	П+2	1	3	244,30					9892/4 дел.9892/1 дел.9891/1	297	Горче Петров 2 - Мирче Ацев	
	Општина Гази Баба нас. Маџари Г.П. 10.4	П+1+Пк	1	3	180,02					2142/215	301	Маџари	
	Општина Гази Баба нас. Маџари Г.П. 10.2	П+1+Пк	1	3	170,01					2142/213	301	Маџари	
	Општина Гази Баба нас. Маџари Г.П. 10.8	П+1+Пк	1	3	170,01					1978/40	298	Маџари	
	Општина Гази Баба нас. Маџари Г.П. 10.27	П+1+Пк	1	3	180,02					1978/5	283	Маџари	
	Општина Гази Баба нас. Маџари Г.П. 8.52	П+1+Пк	1	3	180,02					1978/36 2142/211 2853/14	313	Маџари	
	нас. Илинден Г.П. 18.41	П+2	1	3	224,27					2524	283	Илинден	
	нас. Илинден Г.П. 18.40	П+2	1	3	224,27					2524	288	Илинден	
	нас. Илинден Г.П. 18.39	П+2	1	3	224,27					2524	320	Илинден	
	нас. Илинден Г.П. 18.42	П+2	1	3	224,27					2524 дел. 2438/96 2527/11	334	Илинден	
	нас. Илинден Г.П. 18.26	П+2	1	3	244,30					дел. 2438/96 2527/11	428	Илинден	
	нас. Илинден Г.П. 18.28	П+2	1	3	244,30					2527/11	482	Илинден	
	нас. Илинден Г.П. 18.27	П+2	1	3	244,30					2527	477	Илинден	
	нас. Илинден Г.П. 18.29	П+2	1	3	244,30					2527/11	455	Илинден	
Вкупно I.4.				18	54	3.718,74							

Прилог 5

1.5. Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи												
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор површина (m2)	гаражи површина (m2)	подруми		Локација		
				број	површина (m2)			број	површина (m2)	КП	површина (m2)	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Скопје	Ѓорче Петров Јурија 3.1	П+4+Пк	1	51	2.000,30	66,38	146,00	51	134,06	600/8 608/2 760/3 2455/3	220 340 607 290	Оризари Крушопек
	Ѓорче Петров Јурија 3.2	П+4+Пк	1	51	2.000,30	66,38	207,97	51	134,06	760/2 1/3 2455/2	62 548 828	Оризари Крушопек
	Босна и Херцеговина Б 9.3 О-4	П+13	1	312	12.240,40	707,62	0,00	268	784,44	11968/3 11969/6 11963/4	1.886 2.792 763	Скопје
	Шуто оризари	П+4	2	51	2.295,00			51	306,00			
Битола	УВ 41 ГП 8 Сарај	П+5	1	58	2.610,00			58	470,00	10373	2200	Сарај
	БЛР 1 Ц 1	П+3, П+4	1	78	3.197,71	0,00	0	78	750,12	269/2, 270/4, 281/3, 282/2	3.500,00	Битола
Ресен	Кумсал 2	П+4+Пк	1	18	695,17			18	88,27	4228	400	Ресен
Демир Хисар	Блок 1 (5а)	П+3+Пк	1	25	1.059,49			25	106,93	1769	2.059	Демир Хисатр
Гевгелија	Расадник Блок 3	П+5	1	71	2.912,50			71	336,00	6606,6608	3.083	Охрид
	Блок А Ламела 2 Сава Михајлов б6	П+2+Пк	1	22	793,94			22	121,70	дел од 1337	800	Гевгелија
	Блок Б Ламела 2 Сава Михајлов б6	П+2+Пк	1	22	793,94			22	121,70	дел од 1337	800	Гевгелија
Прилеп	Точила 2 Блок 2/4	П+4	1	76	3.221,00			76	580,00	11985 11989	2.200	Прилеп
Кичево	Календерица 2 прв објект	П+4	1	32	1.216,16	236,50		32	113,45		410 64 101 154 91 330 374 232	Кичево
Македонски Брод	објект 6.15 УЕ бр.2	П+2	1	10	422,00	262,46		10	141,84	3239 деп	640	Македонс. Брод
М.Каменица	Првомајска бб згр. 1	П+4+Пк	1	29	1.165,07			29	158,10	4232/3	300	Македонс. Каменица

Прилог 5

Кочани	Драчевик Б 2.1. XIII бригада	П+3+Пк	1	29	1.136,45	150,30	29	140,69	15631	7152	Кочани
	Драчевик Б 2.2 XIII бригада	П+3 П+4	1	43	1.658,50	150,30	43	192,40			
Берово	Моша Пијаде бб	П+3+Пк П+4+Пк	1	51	2.061,23		51	400,00	1848-1853	1030	Берово
Пехчево	Борис Кидрич Ламела 2	П+4+Пк	1	34	1.364,50		34	137,85	1184 дел 1185 дел 1227 дел 2193 дел	1005	Берово
Виница	Плачковички одреди Л1 Виница	П+2	1	39	1.637,90	120,00	39	323,74	8075/4	3205	Виница
Куманово	П 1.19 ул 11 Октомври бб	П+6	1	68	3.264,00		68	448,00	16448;16449	986 40	Куманово
К.Паланка	Маршал Тито бб	П+5	1	46	1.842,92	348,20	46	188,09	3649/1 3649/2 3650/1 3650/2	2700 624 1453 587	Крива Паланка
Штип	Б-10 Сењак 2	П+4	1	91	3.434,52		91	649,92	918/1	2.800	Штип 1
Свети Николе	Б-4 Позов Расадник ул Питу Гули	П+4	1	54	2.160,00	0	54	432,00	9284/3	2200	Св. Николе
Пробиштип	Блок К1. Пробиштип УЕ 27 ул Христијан Тодоровски Карпош	П+4	1	48	2.168,12	0	48	338,00	1005/1,1560, 1561,1564,15 65 i 1566	2690	Пробиштип
Кавадарци	Б-2 Благо Алексов бб	П+4+Пк	1	30	1.234,50	203,10	30	194,40	11500/3	1536	Кавадарци
Неготино	Б-1 УМ-А2 бр. пар. 1.19	П+3	1	62	2.842,00		62	711,90	6585 дел 6588 дел	2566	Неготино
Струмица	Горги Василев бр. 44	П+4	1	41	1.837,86		41	256,64	7367	2295	Струмица
Тетово	Гостиварска бб Ламела 1 (од вкупно 3 ламели)	П+6	1	54	2.415,00		54	448,00	8670	3780	Тетово 2
Гостивар	Тоскалар А2 Ламела 1 и Ламела 2	П+4	1	70	2.883,18		70	440,19	5888/1 5890/2 5839/3 5875/10	904 1928 135 286	Гостивар 2
Дебар	Венац 2 Ламела 1 и 2	П+4+Пк	1	46	2.024,00	0,00	46	386,00	5538		Дебар
Велес	Тунел-2 УЕ 12 објект 8.3	П+4	1	29	1.355,25		29	312,75	17616	1.054	Велес
	Вкупно I.5.		33	1741	71.942,90	2.160,94	353,97	10.357,24			

Прилог 6

I.6. Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација												
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор	гаражи	подруми		Локација		
				број	површина (m2)			површина (m2)	број	површина (m2)	КП	површина (m2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Скопје	Објект 1.12 РЦ Аеродром	П+6+Пк	1	7	478,91			7	70,00	1734/1, 1734/22, 1734/32	2544	К.Вода 2
Битола	Булевар 1 Мај бб П1	П+4+Пк	1	48	2.513,29	386,08		48	386,08	4720/3 4725/3	763 210	Битола
Охрид	Бејбунар блок 7.10	П+5+Пк	1	1	60,00		10,22			6605/1 6606/1	2306	Охрид
Тетово	Т.107.1 Гостиварска Ламела 3	П+6+Пк	1	1	60,00			1	8,00	8670	4064	Тетово 2
	Вкупно I.6.		4	57	3.112,20	386,08	10,22	56	464,08			

Прилог 7

I.7. Довршување и изградба на објекти по Одлуки на Влада на Република Македонија		
Објект	Врста на работа	реализација
1	2	3
Национална Арена Филип II Македонски	Изградба на источна и западна трибина на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, рушење на постојната источна и западна трибина, фасадно обликување и илуминација на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, реконструкција на јужна трибина и реконструкција на спортскиот терен (борилиште) на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, довршување целосно на изградбата на поттрибинскиот простор на северна трибина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на источна и западна трибина, опремување на Национална арена Филип II Македонски во Скопје (борилиште и поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на инфраструктурна мрежа на објекти	изградба
TV COMPOUND	Изградба на паркинг за репортажни коли - за Национална Арена Филип II Македонски	изградба
Палата Емануел Чучков (Административен објект на ул. Бихачка бр. 2 во Скопје - зграда на Државен завод за ревизија)	Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката - Скопје во заедничка изградба на објектот	Изградба
Објект државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје - Мал Ринг во Скопје.	Изградба на објект за потребите на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката - Скопје	Изградба
Катна Гаража ГП 1.2 (Центар за култура Григор Прличев) во Охрид	Изградба на катна гаража во Охрид	Изградба

Прилог 8

РЕКАПИТУЛАР НА ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Група на објекти	Број на објекти	станови		деловен простор	гаражи		подруми	
		број	површина (m2)		површина (m2)	број	површина (m2)	број
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.1. Довршување на станови во градба од предходни програми, наменети за продажба	1	25	1.315,31	0,00	493,33	0	0,00	
I.2 Изградба на објекти со станови наменети за продажба за 2017 година	3	178	11.771,91	2.049,08	2.955,47	52	296,87	
I.2.1. Повеегодишни проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба	44	1.939	122.397,97	20.850,83	23.673,17	944	6.287,53	
I.3 Станови за станбено обезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено обезбедени лица)	4	108	7.209,31	549,87	0,00	108	824,07	
I.4 Изградба на објекти за индивидуално домување	18	54	3.718,74	0,00	0,00	0	0,00	
I.5 Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи	33	1.741	71.942,90	2.160,94	363,97	1.697	10.357,24	
I.6 Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација	4	57	3.112,20	386,08	10,22	56	464,08	
ВКУПНО	107	4.102	221.468,33	25.996,80	27.485,16	2.857	18.229,80	

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4432.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 19.10.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Стефан Караманди, судија на Основниот суд Битола поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 20.10.2016 година.

Бр. 02-1662/1
21 октомври 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

4433.

Врз основа на член 86 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ СОДРЖАТ НА НАД- ВОРЕШНОТО И КОНТАКТНОТО ПАКУВАЊЕ НА ЛЕКОВИТЕ, КАКО И СЛУЧАИТЕ КОГА МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ НАЛЕПНИЦА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат податоците што се содржат на надворешното и контактното пакување на лековите, како и случаите кога може да се користи налепница.

Член 2

Овој правилник не се однесува на означувањето на лековите кои се во промет врз основа на издадено одобрение за увоз во согласност со член 79 став 2 алинеи 5, 6 и 7 од Законот за лековите и медицинските средства (во натамошниот текст: Законот).

Член 3

Податоците што се содржат на надворешното и контактното пакување на лекот треба да бидат отпечатени со доволно растојание помеѓу редовите, како и на начин да не можат да бидат избришани, за да се обезбеди читливост, разбирливост и постојаност на информациите.

На надворешното пакување на лекот податоците се наведуваат без употреба на кратенки, ако тоа го овозможува големината на пакувањето.

Сите податоци кои се однесуваат на означувањето на надворешното и контактното пакување на лекот треба да бидат напишани согласно член 83 став 1 од Законот, со тоа што името на лекот треба да биде на латинична и кирилска транскрипција, а меѓународното незаштитено име – International Nonproprietary Name (во натамошниот текст: INN) на лекот е на латински јазик или ако тоа не постои, вообичаеното употребувано име.

Член 4

Ако надворешното и контактното пакување на лекот се означува на повеќе странски јазици, содржината на сите податоци треба да е иста на сите употребени јазици.

II. СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ НА НАДВОРЕШНОТО ПАКУВАЊЕ

Член 5

Надворешното пакување на лекот содржи податоци за:

- 1) име на лекот и меѓународно незаштитено име на секоја активна супстанција, јачина лекот;
- 2) активна супстанција, изразена квалитативно и квантитативно на единица доза;
- 3) фармацевтска дозирана форма и големина на пакување;
- 4) помошните супстанции; за фармацевтските форми за парентерална примена, залокална употреба и за очи се наведуваат сите помошни супстанции, а за сите останати се наведуваат помошните супстанции кои имаат потврдено дејство;
- 5) начин на употреба на лекот;
- 6) предупредување дека лекот треба да се чува надвор од дофат на деца;
- 7) други предупредувања, ако се потребни;
- 8) начин на издавање на лекот;
- 9) датум на истекување на рокот за употреба на лекот (месец и година);
- 10) начин на чување на лекот;
- 11) посебни мерки на предупредување при отстранување и уништување на неупотребените лекови или на супстанциите настанати од нив како распадни продукти, ако е потребно;
- 12) назив и адреса на производителот и/или носителот на одобрението за ставање на лекот во промет;
- 13) број на одобрението за ставање на лекот во промет;
- 14) број на серија на лекот;
- 15) Европски број на производот или EAN - код;
- 16) скратен начин на употреба и дозирање, за лекови со начин на издавање без рецепт;
- 17) анатомско-терапевтско-хемиски код или АТС код;
- 18) цена на лекот;
- 19) други податоци.

1. Име на лекот и меѓународно незаштитено име на секоја активна супстанција, јачина на лекот

Член 6

На надворешното пакување на лекот се наведува името на лекот, кое може да биде:

- 1) заштитено име (трговска марка);
- 2) меѓународно незаштитено име (INN), проследено со трговска марка или со име на производителот или без нив;
- 3) вообичаено употребувано име, проследено со трговска марка или со име на производителот или без нив;
- 4) точното хемиско, односно научно име или општо познато име, проследено со трговска марка или со име на производителот или без нив.

Заштитеното име од став 1 точка 1 на овој член не треба да предизвикува забуна во однос на името, односно не треба да биде замена со името од став 1 точките 2, 3 и 4 на овој член.

Заштитеното име на лекот треба:

- да не доведува до заблуда поврзана со терапевтското или фармацевтското значење на лекот;
- да не доведува до заблуда во однос на составот на лекот;
- да не доведува до забуна и пречки при пропишувањето, печатењето или изговарањето со името на други лекови;
- да не биде причина за замена со други категории на производи;
- да не содржи елементи на огласување;
- по правило, да биде составено само од еден збор, без скратување и употреба на бројки и кратенки, освен ако таквата примена е основана.

Член 7

Податоците за лекот се наведуваат по следниот редослед: име, јачина, фармацевтска дозирана форма, INN или вообичаено употребувано име.

Член 8

Ако лекот содржи до три активни супстанции, покрај името на лекот од член 6 став 1 од овој правилник треба да се наведат активните супстанции со нивното меѓународно незаштитено име или ако такво не постои, со вообичаеното употребувано име.

Ако лекот содржи повеќе од три активни супстанции, во постапката за добивање на одобрение за ставање на лек во промет се одобрува и кои активни супстанции треба да се содржат на надворешното пакување на лекот.

Активните супстанции од ставовите 1 и 2 од овој член се наведуваат после јачината и фармацевтската дозирана форма или во следниот ред под заштитеното име на лекот.

Различните јачини кај лекови во комбинација на повеќе активни супстанции треба да бидат одвоени со коса линија. Името на активните супстанции кај овие лекови треба да бидат одвоени со коса линија.

Член 9

На надворешното пакување на лекот, покрај името на лекот од член 6 став 1 од овој правилник, се наведува и податок дека лекот е наменет за новороденчиња, деца или возрасни.

2. Активна супстанција, изразена квалитативно и квантитативно на единица доза

Член 10

Квалитативниот состав на лекот се наведува според содржината на активната супстанција на единица доза согласно начинот на примена на лекот. Активната супстанција се наведува според вообичаеното употребувано име, односно според хемиската форма на соединението (на пример, во форма на сол или естер) на активната супстанција.

Член 11

Квантитативниот состав на лекот се наведува според количината и хемиската форма на активната супстанција или јачината на лекот, а се изразува согласно начинот на применена лекот:

- а) на број на единици на еднакратна доза;
- б) на единица волумен, ако тоа е во согласност со фармацевтската дозирана форма;
- в) на единица маса, ако тоа е во согласност со фармацевтската дозирана форма.

Член 12

Активната супстанција во хемиска форма на соединенија (на пример, во форма на сол или естер) се изразува како количина на активната форма, со INN или вообичаеното употребувано име.

Различните јачини се означуваат со иста единица мерка, со тоа што употребата на записка треба да се избегнува (на пример, треба да стои 250 mg наместо 0,25 g), а од безбедносни причини единицата мерка микрограми се означува со цел збор, а не со кратенка.

Кај лекови за парентерална употреба со еднакратна доза, количината на активната супстанција се изразува во милилитри (ml) или во вкупен волумен, а кај лекови за парентерална употреба во повеќедозно пакување, количината на активната супстанција се изразува во ml или на 100 ml или на 1000 ml итн.

Кај лекови за парентерална употреба што содржат поголема количина на неоргански соли, количината на солите може да се изрази и во милимоли (mmol).

Концентрати за парентерална употреба се означуваат како содржина на активната супстанција во вкупен волумен и како содржина на активната супстанција на ml, со тоа што се наведува ознаката: „да се разреда пред употребата, според упатството“.

Ако концентратите за парентерална употреба од став 5 на овој член, според упатството, пред употребата се разредаваат на една концентрација се означуваат и како содржина на активната супстанција во mg/ml по разредавањето, според упатството.

Ако постои можност за повеќе начини на разредавање на концентратот од став 5 на овој член според упатството, а кои даваат различни крајни концентрации на разредавање, тие не се означуваат со податоците од став 6 на овој член.

Прашокот за растварање или подготовка на суспензија, пред парентералната употреба, се означува како вкупна содржина на активната супстанција во контејнерот со ознака „да се разреда пред употреба, според упатството“.

Ако прашокот од став 8 на овој член пред употребата се разредава според упатството на една концентрација, се означува и како содржина на активната супстанција во mg/ml по разредавањето, според упатството.

Ако постои можност за повеќе начини на разредавање на прашокот од став 8 на овој член според упатството, а кои даваат различни крајни концентрации на разредавањето, тие не се означуваат со податоците од став 9 на овој член.

Член 13

Вехикулумите за концентратите или прашокот за парентерална употреба треба да бидат јасно наведени или обележани.

Член 14

На трансдермалниот фластер треба да се наведат податоци за:

- а) содржината на активната супстанција;
- б) дозата која ја апсорбира пациентот на единица време (на пример: час, ден, итн.).

Податоците од став 1 од овој член треба да бидат јасно разграничени.

Член 15

За цврстите фармацевтски дозирани форми во повеќедозно пакување (на пример, прашок, гранули итн.) количината на активната супстанција треба да биде изразена, ако е тоа можно, на единица доза или тежина, односно во проценти.

Член 16

За импланти или интраутерини средства количината на активната супстанција се изразува како:

- 1) содржина на активната супстанција во секој имплант или интраутерино средство;
- 2) доза на ослободување, односно доза апсорбирана од страна на пациентот во единица време (на пример: час, ден, итн.);
- 3) вкупно траење во време (на пример: часови, денови, итн.) за кое се очекува апсорпција на вкупната доза.

3. Фармацевтска дозирана форма и големина на пакување**Член 17**

На надворешното пакување на лекот се наведуваат податоци за фармацевтската дозирана форма на лекот, односно за крајната/финалната или готовата фармацевтска дозирана форма на лекот, во случај кога двете форми меѓусебно се разликуваат.

Член 18

Содржината на пакувањето се наведува како единица тежина, единица волумен, број на дози и/или единица број (големина на пакување).

4. Помошни супстанции**Член 19**

На надворешното пакување на лекот се наведуваат помошните супстанции кои имаат потврдено дејство.

На надворешното пакување на лекот се наведува квалитативниот состав на помошните супстанции кои имаат потврдено дејство.

Кај лек за парентерална примена, за очи, локална употреба или друга надворешна употреба, како и кај лек за инхалација на надворешното пакување се наведуваат сите помошни супстанции, а кај останатите само оние кои се наведени во списокот на помошни суп-

станции кои треба да се наведат на надворешното пакување, како и предупредување кое произлегува од употребата на овие помошни супстанции даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Имињата на помошните супстанции се наведуваат како што се дадени во списокот од став 3 на овој член.

5. Начин на употреба на лекот**Член 20**

На надворешното пакување на лекот се наведува и податок за начинот на подготовка на лекот „да се раствори пред употреба според упатството“. Треба да се наведе начинот на подготовка и доколку е потребно и начинот на употреба.

На надворешното пакување на лекот се наведува и предупредување „Пред употреба прочитајте го приложеното упатство.“

На надворешното пакување на лекот треба да биде предвиден простор за впишување на пропишаната доза на лекот за поединечен пациент/корисник.

6. Предупредување дека лекот треба да се чува надвор од дофат на деца**Член 21**

На надворешното пакување на лекот се наведува податок дека лекот треба да се чува надвор од дофат на деца.

7. Други предупредувања, ако се потребни**Член 22**

Ако лекот влијае на способноста за управување со моторно возило или ракување со машина, на надворешното пакување на лекот се наведува тој податок како посебно предупредување.

Податоците за потребните предупредувања кај лековите што содржат опојни дроги и психотропни супстанции се наведуваат на надворешното пакување во вид на ознаки и тоа:

- ▲ - триаголник (апсолутна забрана за управување со моторно возило или машина) полн триаголник со црвена боја;
- Δ - триаголник (релативна забрана за управување со моторно возило или машина), празен триаголник во бојата на текстот;
- § - опојна дрога, параграф во бојата на текстот;
- ! - ограничена количина на еднократно издавање, извизник во бојата на текстот.

Ознаките од став 2 на овој член треба да бидат отпечатени најмалку во половина големина на името на лекот и треба да бидат на видно место.

8. Начин на издавање на лекот**Член 23**

На надворешното пакување на лекот се наведува начинот на издавање на лекот:

- издавање само на рецепт
- издавање и/или продавање без рецепт.

9. Датум на истекување на рокот за употреба на лекот (месец и година)**Член 24**

На надворешното пакување на лекот треба да биде јасно напишан датумот на истекување на рокот за употреба на лекот и тоа месец и година, без употреба на кратенки, со напомена „употребливо до: месец и година“.

Датумот на истекување на рокот за употреба на лекот го означува датумот до кога лекот треба да се употребува. Лекот може да се употребува до последниот ден од наведениот месец.

На надворешното пакување на лекот се наведува и податок за рокот на употреба на лекот во текот на неговата примена, по растворање или разредување и ако е потребно и по првото отворање на контејнерот.

10. Начин на чување на лекот**Член 25**

На надворешното пакување на лекот не е неопходно да се наведе температурата на чување на лекот, под услов лекот да е стабилен на температура до 30°C.

Ако лекот не е стабилен на температура до 30°C, треба да се наведе температурата на чување на лекот (на пример, да се чува под 25°C, да се чува на 2-8°C во фрижидер, да се чува во фрижидер за длабоко замрзнување, односно предупредување дека лекот не треба или треба да се замрзнува).

Член 26

На надворешното пакување на лекот, по потреба се наведуваат и останатите услови на чување (на пример, лекот се чува во оригиналното пакување или контејнерот; да се чува контејнерот добро затворен; да се чува контејнерот во надворешното пакување; да се чува заштитено од светлина или влага; нема посебни предупредувања за чување).

11. Посебни мерки на предупредување при отстранување и уништување на неупотребените лекови, или на супстанциите настанати од нив како распадни продукти**Член 27**

Посебните мерки на предупредување при отстранување и уништување на неупотребениот лек, односно на остатокот од лекот се наведуваат на надворешното пакување на лекот, ако е тоа потребно или ако е тоа во зависност од видот на лекот, како и упатување на соодветен систем на собирање на такви материи (на пример, радиофармацевтски препарати, цитостатици).

12. Назив и адреса на производителот и/или носителот на одобрението за ставање на лек во промет**Член 28**

На надворешното пакување на лекот во посебни редови се наведува називот и адресата на производителот и/или носителот на одобрението за ставање на лекот во промет.

13. Број на одобрението за ставање на лек во промет**Член 29**

На надворешното пакување на лекот се наведува бројот на одобрението за ставање на лекот во промет на територија на Република Македонија.

14. Број на серија на лек**Член 30**

На надворешното пакување на лекот треба да се наведе серијата или бројот на серијата на производство на лекот од страна на производителот. Бројот на серијата на лекот може да има повеќе карактери.

На надворешното пакување на лекот може да се наведе и датумот на производство на лекот, ако е тоа потребно.

Ако е технички можно, на надворешното пакување на лекот податоците се наведуваат по следниот редослед:

- 1) број на серија;
- 2) рок на употреба (месец и година).

Податоците од став 3 на овој член се наведуваат без употреба на кратенки.

По исклучок, ако податоците од став 3 на овој член не можат да се наведат без употреба на кратенки, се користат следните кратенки:

- 1) Lot - за број на серија;
- 2) Exp - за рок на употреба.

15. Европски број на производот или EAN - код**Член 31**

Податоците за надворешното пакување на лекот се наведуваат на начин одреден со стандардот МКС ISO/IEC 15420 Информациска технологија - Техники за автоматска идентификација и собирање на податоци - спецификација за симболија на EAN/UPC бар-кодови и со овој правилник.

На надворешното пакување на лекот треба да се наведе само еден EAN - код, доделен од Меѓународната организација за издавање на стандардизирани кодови (GS1 организацијата надлежна за EAN стандарди) кој содржи 13 симболи (EAN-13) со кој се обезбедува еднозначна меѓународна идентификација на сите производи.

На надворешното пакување на лекот кое е мало и на кое не може да се наведат податоци за EAN-код од став 2 од овој член, EAN кодот доделен од GS1 организацијата надлежна за EAN стандарди содржи осум симболи (EAN-8).

16. Скратен начин за употреба и дозирање, за лекови кои се издаваат без рецепт**Член 32**

На надворешното пакување на лекот чиј начин на издавање е без рецепт, се наведува скратено упатство за начинот на употреба и дозирање на лекот.

17. АТС код**Член 33**

На надворешното пакување на лекот се наведува анатомско-терапевтско-хемискиот код на лекот (АТС код).

18. Цена на лекот**Член 34**

На надворешното пакување на лекот се наведува цената на лекот.

19. Други податоци**Член 35**

На надворешното пакување на лекот дополнително се наведува:

- 1) податоци кои се внесуваат во посебно означен простор (bluebox);
- 2) налепница.

Член 36

Во посебно означениот простор на надворешното пакување на лекот (bluebox), производителот на лекот/веледрогијата лепи контролна маркица.

Контролната маркица од став 1 на овој член ги содржи следните податоци:

- 1) "Република Македонија
Агенција за лекови и медицински средства";
- 2) сериски број на контролната маркица;
- 3) бар код кој содржи сериски број на контролната маркица;
- 4) холограм изработен со скратениот назив на Агенцијата за лекови и медицински средства.

Член 37

Контролната маркица е, со правоаголен облик, големина 20 x 30 mm (висина x ширина), во боја, со податоци во зелена и црна боја.

Член 38

Буквите на контролната маркица се отпечатени со големи печатни букви.

Член 39

Контролната маркица се лепи на надворешното пакување на лекот на начин кој обезбедува видливост на податоците.

Член 40

Контролната маркица се лепи за секој поединечен лек за кој е издадено одобрение за увоз во согласност со член 79 став 2 алинеи 1, 3, 4 и 5 од Законот.

Член 41

Во посебно означен простор на надворешното пакување на лекот (bluebox) се наведува податок за начинот на издавање на лекот и тоа:

- 1) „само на рецепт“;
- 2) „без рецепт“.

Во посебно означен простор на надворешното пакување на лекот (bluebox) се наведува податок за одобрената цена на лекот.

Член 42

Податоците кои се наоѓаат на оригиналното надворешно пакување на лекот и кои се отпечатени на странски јазик да се дадат на начин утврден во законот со печатење на налепница и тоа за:

1) лек кој има одобрение за ставање во промет во Република Македонија и чија потрошувачка во текот на календарската година е помала од 5.000 пакувања за генерички лекови, а 10.000 пакувања за оригинални лекови;

2) лек кој нема одобрение за ставање во промет на територијата на Република Македонија, а се увезува во согласност со Законот и е наменет за лечење на одредени пациенти или група на пациенти.

Сите податоци за лекот на налепницата треба да бидат читливи, разбирливи и постојани.

Член 43

Налепницата содржи податоци најмалку за:

- 1) име на лекот;
- 2) активна супстанција изразена квалитативно и квантитативно на единица доза;
- 3) фармацевтска дозирана форма и големина на пакување;
- 4) начин на употреба на лекот, со вклучено предупредување: „Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го приложеното упатство“;
- 5) датум на истекување на рокот на употреба на лекот;
- 6) име и адреса на производителот и/или носителот на одобрението за ставање на лекот во промет;
- 7) начин на издавање на лекот;
- 8) други предупредувања, ако се потребни;
- 9) посебни упатства за чување, ако се потребни;
- 10) предупредување дека лекот треба да се чува надвор од дофат на деца;
- 11) број на серија на лекот и европски број на производот EAN код.

За лековите кои се подготвуваат непосредно пред употреба, треба да се наведе и рокот на употреба на подготвениот лек.

**III. СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ НА
КОНТАКТНОТО ПАКУВАЊЕ****Член 44**

На контактното пакување на лекот кој нема надворешно пакување и на кое не е можно да се наведат сите податоци од член 5 од овој правилник, се наведуваат најмалку податоците за:

- 1) име на лекот и меѓународно незаштитено име на активната супстанција (INN);
- 2) јачина на лекот и фармацевтска дозирана форма;
- 3) начин на употреба;

4) име на производителот и/или носителот на одобрението за ставање на лек во промет;

5) број на серија на лекот;

6) дата на истекување на рокот за употреба;

7) содржина во единица тежина, волумен, број на единици или единечна доза.

Член 45

Ако контактното пакување е мало (на пример, вијала, ампула, блистер, лента и сл.) и кај пакувања кај кои не е можно да се наведат сите податоци, на контактното пакување кое се наоѓа во надворешното пакување на лекот се наведуваат податоците за:

1) име на лекот и INN, како што е дадено на надворешното пакување на лекот;

2) начин на употреба;

3) име на производителот и/или носителот на одобрението за ставање на лек во промет;

4) содржина во единица тежина, волумен или единечна доза;

5) датум на истекување на рокот на употреба на лекот во согласност со член 25 од овој правилник;

6) серија или број на серијата на лекот.

IV. ПОДАТОЦИ НА НАДВОРЕШНОТО И ВНАТРЕШНОТО ПАКУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ КАТЕГОРИИ НА ЛЕКОВИ

1. Лек кој содржи опојни дроги или психотропни супстанции

Член 46

На надворешното пакување на лек што содржи опојни дроги или психотропни супстанции, се наведуваат ознаките на предупредување согласно член 22 од овој правилник.

2. Лек произведен од човечка крв

Член 48

На надворешното пакување на лек добиен со преработка на човечка крв или човечка плазма, односно лек што содржи крвни компоненти, покрај контролната сигнатура за извршената специфична контрола на квалитетот на лекот, треба да се наведат сите податоци од член 5 од овој правилник и податоци за државата од која потекнува крвта или плазмата, односно крвните компоненти.

На контактното пакување на лекот од став 1 на овој член се содржат податоците за:

1) име и волумен на крвната компонента;

2) број на примероци на земена крв;

3) датум и час на земање на крвта;

4) име и адреса на установата која го извршила земањето на примерокот;

5) крвна група и резус фактор (A,B, AB, O и Rh);

6) состав и волумен на антикоагулансот;

7) основни упатства за начинот на чување на лекот и употреба;

8) извршени испитувања и за добиените резултати.

3. Лек за клиничко испитување

Член 49

Лек што е наменет за клиничко испитување треба да биде означен на надворешното пакување со назнака „за клиничко испитување“ согласно барањата на Добрата клиничка пракса и согласно планот на испитувањето.

4. Радиофармацевтски лек

Член 50

Радиофармацевтскиот лек на надворешното и контактното пакување ги содржи податоците согласно прописите за безбедниот транспорт на радиоактивен материјал донесени од надлежната Меѓународна агенција за атомска енергија како и согласно прописите со кои е уредена областа за превоз на опасни материји, од класа 7- радиоактивни материји.

Радиофармацевтскиот лек на надворешното пакување, покрај основните податоци, треба да ги содржи и следните податоци:

1) име на лекот, образложение на кодот, вклучувајќи го името или хемискиот симбол на радионуклидот;

2) меѓународен симбол за радиоактивност;

3) затечни и гасовити радиофармацевтски лекови - податоци за вкупната радиоактивност во боцата или радиоактивната концентрација по ml за наведениот датум иако е потребно и час, како и количеството течност во боцата;

4) за цврсти препарати (како што се лиофилизати) - податоци за вкупната радиоактивност за наведениот датум и ако е потребно час;

5) за капсули - податоци за радиоактивноста по капсула за наведениот датум и ако е потребно час, како и бројот на капсули во пакувањето;

6) име и концентрација на било кој друг додатен антимикробен конзерванс.

Член 51

На контактното пакување на радиофармацевтскиот лек се содржат следните податоци:

1) име на лекот и меѓународно незаштитено име на активната супстанција, или кодот на лекот, вклучувајќи го името и хемискиот симбол на радионуклидот;

2) фармацевтска дозирана форма;

3) меѓународен симбол за радиоактивност;

4) за цврсти препарати (како што лиофилизат) - податоци за вкупната радиоактивност за наведениот датум и ако е потребно час;

5) за капсули - податоци за радиоактивност по капсула за наведениот датум и ако е потребно час како и бројот на капсули во бројот на пакувањето;

6) за течни и гасовите радиофармацевтски лекови - податоци за вкупната радиоактивност во боцата или радиоактивната концентрација по милилитар за наведениот датум, и ако е потребно час, како и количеството на течност во боцата;

- 7) назив на производителот на лекот;
- 8) број на серијата на лекот;
- 9) датум на истекот на рокот на употреба на лекот.

5. Хомеопатски лек

Член 53

На надворешното пакување на хомеопатски лек треба да биде напишано: „хомеопатски лек чија безбедност и ефикасност не се докажани според научни принципи“.

Надворешното пакување на лекот од став 1 на овој член ги содржи следните податоци:

- 1) име на матичната хомеопатска суровина (сток), степен на разблажување со ознаки од Европската фармакопеја (ако хомеопатскиот лек содржи два или повеќе стока, научното име на стокот се заменува со заштитеното име);
- 2) име и адреса на носителот на одобрението за ставање на хомеопатски лек во промет и на производителот;
- 3) начин на употреба;
- 4) датум на истекување на рокот за употреба;
- 5) фармацевтска дозирана форма;
- 6) состав на лекот;
- 7) посебни предупредувања за чување на лекот;
- 8) посебни мерки на претпазливост;
- 9) серија или број на серија на производство;
- 10) број на одобрение за ставање на хомеопатскиот лек во промет;
- 11) предупредување: „ако симптомите на заболувањето постојат и по долга употреба на овој лек, за тоа известете го својот лекар“.

6. Традиционален хербален лек

Член 54

На надворешното пакување на традиционален хербален лек се наведува податок дека е тоа традиционален хербален лек и дека се применува кај одредени индикации на основа на дотогашните искуства.

7. Галенски лек

Член 55

Надворешното пакување на галенски лек изработен во овластена аптека треба да содржи податоци за:

- 1) име на лекот и меѓународно незаштитено име на секоја активна супстанција;
- 2) активна супстанција, изразена квалитативно и квантитативно на единица доза;
- 3) фармацевтска дозирана форма и големина на пакување;
- 4) начин на примена на лекот;
- 5) предупредување дека лекот треба да се чува надвор од дофат на деца, како и други потребни предупредувања;
- 6) датум на истекување на рокот за употреба на лекот (месец и година);
- 7) начин на чување на лекот;

- 8) посебни мерки на предупредување при отстранување и уништување на лекот;
- 9) назив и адреса на производителот и/или носителот на одобрението за ставање на лек во промет;
- 10) број на одобрението за ставање на лекот во промет.

V. ПОДАТОЦИ СО БРАЈЛОВИ ОЗНАКИ

Член 56

Името на лекот чиј режим на издавање е на рецепт, на надворешното пакување се испишува и со Брајлови ознаки за слепи и слабовидни лица.

Ако лекот постои во повеќе различни јачини, по името на лекот се наведува и јачината.

Податоците со Брајлови ознаки не треба да бидат отпечатени на контактното пакување, ако истото е ставено во надворешното пакување кое е означено со Брајлови ознаки.

Ако лекот нема надворешно пакување, податоците со Брајлови ознаки треба да бидат отпечатени на контактното пакување или пак на контактното пакување треба да биде залепена дополнителна налепница со податоци со Брајлови ознаки.

Ако лекот е во пакување со мал волумен (до 10 ml) со ограничен простор за означување, може да се употреби и поинаков начин на означување со Брајлови ознаки (на пример, скратен Брајлов систем или одредени договорени скратеници или залепена налепница со податоци напишани со Брајлови ознаки).

Ако името на лекот од растително потекло е составено од името на растението, податокот напишан со Брајлови ознаки може да биде ограничен само на името на растението (и на делот од растението кога се употребуваат повеќе различни делови од растението).

Податоците со Брајлови ознаки треба да бидат отпечатени со тип на писмото „Marburgmedium“ и во европскиот „medium“ стандард за обликување на знаци.

Податоците со Брајлови ознаки не треба да бидат отпечатени на празниот дел од пакувањето, но треба да се обезбеди текстот под отпечатените точки да биде читлив.

Кај повеќе јазичното пакување, податоците со Брајлови ознаки треба да бидат отпечатени во сите предметни јазици, освен ако податоците во различни јазици се идентични (на пример, заштитеното име и јачина на лекот).

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 58

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-5165/3
19 октомври 2016 година
Скопје

Директор,
Марија Дарковска-Серафимовска, ср

ПРИЛОГ

Список на помошни супстанции кои треба да се наведат на надворешното пакување, како и предупредување кое произлегува од употребата на овие помошни супстанции.

Име	Начин на употреба	Дозволено присуство	Информации за упатството за пациент	Коментари
Апротинин	Надворешна	Не	Може да предизвика хиперсензитивности јаки алергиски реакции	Надворешната употреба во овој случај се однесува за места што имаат пристап до циркулацијата (пр. рани, телесни шуплини итн.)
Арахисово масло (масло од кикирики)	Сите	Не	(Лекот) содржи арахисово масло (масло од кикирики). Ако сте алергични на масло од кикирики или соја не го употребувајте лекот што ја содржи оваа помошна супстанција.	Прочистеното масло од кикирики може да содржи протеини од кикирики. Монографијата во PhEur. не содржи тест за испитување на резидуални протеини. SPC: контраиндикации
Аспартам (E951)	Перорална	Не	Содржи извор на фенилаланин. Може да биде штетен за луѓе со фенилкетонурија	
Азо бои: На пример: E102, тартразин E110, портокалова FCF E122, азорубин, кармоизин E123, амарант E124, црвено Ponceau 4R, црвено Cochineal A E151, црно BN, црно PN	Перорална	Не	Може да предизвика алергиски реакции	

Перу балзам	Надворешна	Не	Може да предизвика алергиски реакции	
Бензалкониум хлорид	Окуларна	Не	Може да предизвика иритација на око. Избегнувајте контакт со меки контактни леќи. Извадете ги контактните леќи пред употреба и почекајте најмалку 15 минути пред повторно да ги ставите. Може да ги обезбои меките контактни леќи	
	Надворешна		Иритант, може да предизвика кожни реакции	
	Респираторна	10 микрограм и /ослободена доза	Може да предизвика бронхоспазам	
	Надворешна	Не	Благ иритант за кожата, очите и мукозните мембрани	
Бензоична киселина и бензоати:	Парентерална	Не	Може да го зголеми ризикот од жолтица кај новороденчињата	
На пример: E210 бензоична киселина E211 натриум бензоат E212 калиум бензоат				

Бензил алкохол	Парентерална	Експозициј а помала од 90 mg/kg/ден	Не треба да се дава кај предвремено родени деца или новороденчиња. Може да предизвика токсични реакции или алергиски реакции кај доенчиња и деца до 3 годишна возраст	SmPC: „алергик“ се означува како „анафилактик“. Количината на бензил алкохол во mgна <волумен> треба да биде наведена во упатството за пациентот и SmPC.
		90 mg/kg/ден	Несмее да се дава кај предвремено родени деца или новороденчиња. Поради ризикот од фатални токсични реакции кои се зголемуваат при експозиција на бензил алкохол повисока од 90 mg/kg/ден, овој лек не треба да се користи кај доенчиња и деца на возраст до 3 години.	Количината на бензил алкохол во mgна <волумен> треба да биде наведена во упатството за пациентот и SmPC.
Бергамот масло Бергаптен	Надворешна	Не	Може да ја зголеми сензитивноста кон UV зраци (природна и вештачка светлина)	Нее потребна во случаите кога е докажано дека маслото не содржи бергаптен.
Бронопол	Надворешна	Не	Може да предизвика локални кожни реакции	
Бутилхидроксанизол (E320)	Надворешна	Не	Може да предизвика локални кожни реакции (пр. контакт дерматитис), или иритација на очите и мукозните мембрани	
Бутилхидрокситолуе н (E321)	Надворешна	Не	Може да предизвика локални кожни реакции (пр. контакт дерматитис), или иритација на очите и мукозните мембрани	
Макроглицеролрицино лат и	Парентерална	Не	Може да предизвика тешки алергиски реакции	

макроглицеролхидрок систеарат	Перорална	Не	Може да предизвика стомачни нарушувања и пролив	
Цетостерил алкохол вклучувајќи Цетил алкохол	Надворешна	Не	Може да предизвика локални кожни реакции (пр. контактен дерматитис)	
Хлорокрезол	Надворешна Парентерална	Не	Може да предизвика алергиски реакции	
Диметилсулфоксид	Надворешна	Не	Може да предизвика иритација на кожата	
Етанол	Перорална и Парентерална	Помалку од 100 mgна доза	Овој лек содржи мала количина на етанол (алкохол), помалку 100 mgна доза	Оваа изјава треба да обезбеди повторно гаранција за родителите и децата дека лекот содржи мала количина на алкохол
		100 mg - 3 g на доза	Овој лек содржи ... vol % етанол (алкохол), т.е. до ... mgна доза, што одговара на ... mlпиво, ... mlвино на доза. Штетен е за оние кои страдаат од алкохолизам. Треба да се има во предвид кога лекот се дава на: трудници или доилки, деца и високо ризични групи како што се пациенти со оштетување на црниот дроб или епилепсија.	Упатството за пациентот треба да даде еквивалентен волумен на пиво и вино, пресметано номинално на содржина од 5 % volи 12 % volетанол, соодветно. Во упатството за пациентот може да бидат потребни различни предупредувања во различни поглавја

	Перорална и парентерална	3 g на доза	Овој лексодржи ... vol % етанол (алкохол), т.е. до ... mg на доза, што одговара на ... ml пиво, ... ml вино на доза. Штетен е за оние кои страдаат од алкохолизам. Треба да се има во предвид кога лекот се дава на: трудници или доилки, деца и високо ризични групи како што се пациенти со оштетување на црниот дроб или епилепсија. Количината на алкохол во овој лек може да промени дејството на другите лекови. Количината на алкохол во овој лек може да влијае врз способноста за возење или ракување со машини.	
Формалдехид	Надворешна	Не	Може да предизвика локални кожни реакции (пр. контактен дерматитис).	
	Перорална	Не	Може да предизвика стомачни нарушувања и пролив	
	Перорална Парентерална	Не	Ако ви е кажано од вашиот доктор дека не поднесувате некои шеќери, пред да го употребите овој лек контактирајте го докторот.	SmPC: пациенти со ретки наследни проблеми во однос на неподносливост
				на фруктоза не може да го употребуваат овој лек.
		5 g	Содржи x g фруктоза на доза. Треба да се има во предвид кај пациенти со шеќерна болест.	
	Перорални течности, пасти и таблети за цваќање	Не	Може да биде штетен за забите	Информацијата треба да биде вклучена само кога лекот е наменет само за хронична употреба, пр. две

Галактоза	Парентерална	Не	Ако ви е кажано од вашиот доктор дека не поднесувате некои шеќери, пред да го употребите овој лек контактирајте го докторот.	недели или подолго	SmPC: пациенти со ретки наследни проблеми во однос на неперносниост на галактоза, пр. галактоземија не може да го употребуваат овој лек.
	Перорална	Не	Ако ви е кажано од вашиот доктор дека не поднесувате некои шеќери, пред да го употребите овој лек контактирајте го докторот.		SmPC: пациенти со ретки наследни проблеми во однос на неперносниост на галактоза, пр. галактоземија или глюкозо-галактознамалапсорбција не може да го употребуваат овој лек.
	Перорална Парентерална	5 g	Содржи x g галактоза на доза. Треба да се има во предвид кај пациенти со шеќерна болест.		SmPC: пациенти со ретка малапсорбција на глюкоза-галактоза не може да го употребуваат овој лек.
Глукоза	Перорална	Не	Ако ви е кажано од вашиот доктор дека не поднесувате некои шеќери, пред да го употребите овој лек контактирајте го докторот.		
	Перорална Парентерална	5 g	Содржи x g глюкоза на доза. Треба да се има во предвид кај пациенти со шеќерна болест.		

	Перорални течности, пасти и таблети за џвакање	Не	Може да биде штетен за забите	Информацијата треба да биде вклучена само кога лекот е наменет само за хронична употреба, пр. две недели или подолго
Глицерол	Перорална	10 g /доза	Може да предизвика главоболка, стомачни нарушувања и пролив	
	Ректална	1 g	Може да има благо лаксативно дејство	
Хепарин (како ексципиент)	Парентерално	Не	Може да предизвика алергиски реакции и намалување на бројот на црвените крвни зрна што може да предизвика нарушување на коагулациониот систем. Пациенти со историја на алергиски реакции предизвикани од хепарин треба да избегнуваат употреба на лекови што содржат хепарин.	
	Перорална	Не	Ако ви е кажано од вашиот доктор дека не поднесувате некои шеќери, пред да го употребите овој лек контактирајте го докторот.	SmPC: пациенти со ретки наследни проблеми во однос на неподносливост на фруктоза, не може да го употребуваат овој лек.
Хидрогениран гликоза сируп (Течен малтитол)		10 g	Може да има благо лаксативно дејство. Калориската вредност е 2.3 kcal/g на течен малтитол.	
	Перорална	Не	Ако ви е кажано од вашиот доктор дека не поднесувате некои шеќери, пред да го употребите овој лек контактирајте го докторот.	SmPC: пациенти со ретки наследни проблеми во однос на неподносливост на фруктоза или глюкоза-галактознамаласорбција не може да го употребуваат овој лек.
Инвертен шеќер		5 g	Содржи x g на смеса од фруктоза и глюкоза на доза. Треба да се има во предвид кај пациенти со шеќерна болест.	

	Перорални течности,	Не	Може да биде штетен за забите	Информацијата треба да биде вклучена само кога лекот е наменет само за хронична употреба, пр. две недели или подолго
	пасти и таблети за џвакање			
Лактитол, E966	Перорална	Не	Ако ви е кажано од вашиот доктор дека не поднесувате некои шеќери, пред да го употребите овој лек контактирајте го докторот.	SmPC: пациенти со ретки наследни проблеми во однос на неподносливост на фруктоза, неподносливост на галактоза, галактоземија или глукозо-галактознамалапсорбција не можат да го употребуваат овој лек.
		10 g	Може да има благо лаксативно дејство. Калориската вредност е 2.1 kcal/g на лактитол.	
Лактоза	Перорална		Ако ви е кажано од вашиот доктор дека не поднесувате некои шеќери, пред да го употребите овој лек контактирајте го докторот.	SmPC: пациенти со ретки наследни проблеми во однос на неподносливост на галактоза, Lаррлактоза-дефицит или глукозо-галактознамалапсорбција не може да го употребуваат овој лек.
	Надворешна		Содржи x g на лактоза (x/2g глукоза и x /2 g галактоза) на доза. Треба да се има во предвид кај пациенти со шеќерна болест.	
Ланолин (види Wool Fat)	Надворешно	Не	Може да предизвика локални кожни реакции, пр. контактен дерматит	
Латекс Природна гума (латекс)	Сите	Не	Контејнерот на овој лек содржи латекс гума Може да предизвика тешки алергиски реакции	Нетипичен ексципиент, секогаш е потребно предупредување

Малтитол Е965 и изомалтитол Е953, (види Течен малтитол)	Перорално	Не	Ако ви е кажано од вашиот доктор дека не поднесувате некои шеќери, пред да го употребите овој лек контактирајте го докторот.	SmPC: пациенти со ретки наследни проблеми во однос на неперносниост на фруктоза не смеат да го употребуваат овој лек.
		10 g	Може да има благо лаксативно дејство. Калориската вредност е 2.1 kcal/g на малтитол (или изомалтитол).	
	Перорално	10 g	Може да има благо лаксативно дејство	
Органски соединенија на жива	Окуларна	Не	Може да предизвика алергиски реакции	Види ЕМА изјава за јавноста од 8 јули 1999, Ref. ЕМА/20962/99
На пример	Надворешна	Не	Може да предизвика локални кожни реакции (на пр. контактен дерматит) и обезбојување	
Тиомерсал, Фенилмеркури нитрат, Ацетат, Борат	Парентерална	Не	Овој лек содржи (тиомерсал) како конзерванс и може <кај вас/вашето дете> да предизвика алергиска реакција. Известете го докторот ако <вие/вашето дете> имате било каква позната алергија.	Види ЕМА изјава за јавноста од 8 јули 1999, Ref. ЕМА/20962/99
			Известете го докторот ако вие/вашето дете сте имале било какви проблеми со здравјето после употреба на вакцина.	За вакцини може да вклучите дополнително предупредување
Парахидроксибензоат и негови естри	Перорална Окуларна Надворешна	Не	Може да предизвика алергиски реакции (можни одложени реакции)	

На пример E214 Етилпарахидроксiben зоат E216 Пропилпарахидрокси- бензоат E217 Натриумпропилпарахи дрокси- бензоат E218 Метилпарахидрокси- бензоат E219 Натриум метилпарахидрокси- бензоат	Парентерална Респиаторна	Не	Може да предизвика алергиски реакции (можни одложени реакции), и исклучително бронхоспазам	
Фенилаланин	Сите	Не	Овој лек содржи фенилаланин Може да биде штетен за лица со фенилкетонурија	

Калиум	Парентерална	Помалку од 1 mmol/L <доза>	Овој лек содржи калиум, помалку од 1 mmol (39 mg) на <доза>, т.е. би можело да се каже „без калиум“	Информацијата се однесува на дозволеното присуство врз основа на вкупната количина на K ⁺ во лекот Ова е особено значајно за лекови што се употребуваат во педијатриски дози, за да се обезбеди информација на лицето што го препишува лекот и заради обезбедување на повторна гаранција на родителите дека лекот содржи мала количина на K ⁺ .
	Парентерална Перорална	1 mmol/L <доза>	Овој лек содржи x mmol(или y mg) калиум на <доза>. Треба да се земе во предвид кај пациенти со намалена бубрежна функција или кај пациенти што се на диета со контролиран внес на калиум	
	Парентерална - интравенска	30 mmol/L	Може да предизвика болка на местото на инјектирање	
	Надворешно Перорално Парентерално	Не 400 mg/kgвозра сни 400 mg/kgдеца	Може да предизвика иритација на кожата. Може да предизвика симптоми слични на дејството на алкохол	
Пропиленгликол и естри				
Сусамово масло	Сите	Не	Ретко може да предизвика тешки алергиски реакции	

Натриум	Парентерална	Помалку од 1 mmolNa <доза>	Овој лек содржи натриум, помалку од 1 mmol (23 mg) на <доза>, т.е. би можело да се каже „без натриум“	Информацијата се однесува на дозволеното присуство врз основа на вкупната количина на Na ⁺ во лекот Ова е особено значајно за лекови што се употребуваат во педијатриски дози, за да се обезбеди информација на лицето што го препишува лекот и заради обезбедување на повторна гаранција на родителите дека лекот содржи мала количина на Na ⁺ .
	Перорална Парентерална	1 mmolNa <доза>	Овој лек содржи x mmol(или y mg) натриум на <доза>. Треба да се земе кај пациенти што се на диета со контролиран внес на натриум	
Сорбинска киселина и соли	Надворешна	Не	Може да предизвика локални кожни реакции (контактен дерматит)	
	Перорална Парентерална	Не	Ако ви е кажано од вашиот доктор дека не поднесувате некои шеќери, пред да го употребите овој лек контактирајте го докторот.	SmPC: пациенти со ретки наследни проблеми во однос на неподносливост на фруктоза не може да го употребуваат овој лек.
Соино масло (и хидрогенирано соино масло) Стеарил алкохол	Перорална	10 g	Може да има благо лаксативно дејство. Калориската вредност е 2.6 kcal/g на сорбитол.	
	Сите	Не	(Лекот) содржи соино масло. Ако сте алергични на кикирики или соја, не го употребувајте овој лек.	Како кај масло од кикирики SmPC: контраиндикација
	Надворешна	Не	Може да предизвика локални кожни реакции (контактен дерматит)	

Сахароза	Перорална	Не	Ако ви е кажано од вашиот доктор дека не поднесувате некои шеќери, пред да го употребите овој лек контактирајте го докторот.	SmPC: пациенти со ретки наследни проблеми во однос на неподносливост на фруктоза, глюкозо-галактознамаласорбција или сахароза-изомалтоза инсуфициенција, не може да го употребуваат овој лек.
		5 g	Содржи x g сахароза на доза. Треба да се има во предвид кај пациенти со шеќерна болест.	
Сулфити вклучувајќи и метабисулфити На пример: E220 сулфур диоксид E221 натриум сулфит E222 натриум бисулфит E223 натриум метабисулфит E224 калиум метабисулфит E228 калиум бисулфит	Перорални течности, пасти и таблети за цваќање	Не	Може да биде штетен за забите	Информацијата треба да биде вклучена само кога лекот е наменет само за хронична употреба, пр. две недели или подолго
	Перорална Парентерална Респираторна	Не	Ретко може да предизвика јаки хиперсензитивни реакции и бронхоспазам	

Пченичен скроб	Перорална	Не	Погоден за лица со целијакија. Пациенти со алергија на пченица (различна од целијакија) не може да го употребуваат овој лек	Пченичниот скроб може да содржи глутен, но само во траги и поради тоа се смета за безбеден за лица со целијакија. (Содржината на глутенот во пченичниот скроб е ограничен со тестот за определување на вкупни протеини пропишан во монографијата на Ph. Eur.).
Wool fat (Ланолин)	Надворешна	Не	Може да предизвика локални кожни реакции (контактен дерматит)	
Ксилитол	Перорална	10g	Може да има лаксативно дејство. Калориската вредност е 2.4 kcal/g на ксилитол.	

* Ако подносителот не го почитува списокот на помошни супстанции треба да даде стручно образложение.

ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4434.

Врз основа на член 57, 59 став 2 алинеја 1 и 87 став 2, и од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 215/2015), Собранието на Занаетчиската комора на Република Македонија на седницата одржана на ден 23.6.2016 година донесе

СТАТУТ НА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се уредува името, седиштето, печатот и штембилот на Занаетчиската комора на Република Македонија, организацијата, надлежноста, остварување на интересите на членовите на комората; правата, обврските и одговорностите на членовите; постапката за донесување на статутот и други општи акти; работата на органите и телата, нивниот делокруг на работа, составот, број на членови, начинот на избор и разрешување, односно траење на мандатот; начин на одлучување во органите и телата на занаетчиската комора, облици на организирање на комората, организација и обврски на стручната служба и директорот на стручната служба, застапувањето и претставувањето на занаетчиската комора, областите и обличите на соработка со останатите комори во Република Македонија; начин на формирање на струкови здруженија, делокруг на работа, состав, органи, број на членови, начин на избор и разрешување односно траење и јавност, транспарентност и информации за работата на комората, изворите и начинот на остварување, собирање, поделба и трошење на средствата потребни за работа на занаетчиската комора.

Член 2

Основачи на Занаетчиската комора на Република Македонија се регионалните и општинските занаетчиски комори, регистрирани на подрачјето на една или повеќе општини. Во Занаетчиската комора на Република Македонија доброволно членуваат струкови здруженија и други форми на организации, сојузи, фондации и слично, но без право на глас во органите на управување на комората, а заради истакнување и остварување на своите интереси.

Регионалните и општинските занаетчиски комори основани на регионален и општински принцип се самостојни и независни за своето делување и во извршувањето на јавните овластувања.

Регионалните и општински занаетчиски комори се основачи на ЗКРМ и имаат обврска секоја година да доставуваат тековна состојба не постара од 6 (шест) месеци.

Член 3

Името на Комората гласи: ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (во натамошниот текст Комора).

Скратено име на Комората гласи: ЗКРМ.

Член 4

Седиштето на Комората е во Скопје, на ул. Васил Ѓоргов бр. 11.

Член 5

Комората е самостојна, стручно-деловна организација која врши јавни овластувања утврдени со закон и дејствува на територијата на Република Македонија и има својство на правно лице и е социјален партнер на државните органи и институции на Република Македонија.

Регионалните и општинските занаетчиски комори регистрирани на подрачјето на Република Македонија се невладини и непартиски организации и не може да се занимаваат со било каква политичка активност.

Член 6

Комората има свое лого.

Формата и содржината на логото ги утврдува Собранието на Комората по предлог на Управниот Одбор.

Член 7

Комората има свој печат и свој штембил.

Печатот има тркалезна форма. Во внатрешната страна на печатот е испишано: „Занаетчиска комора на Република Македонија“, а во средината „Скопје“.

Во комуникацијата со надворешни партнери на Република Македонија, Комората ќе употребува печат со содржината опишана во став 2 на овој член, со тоа што текстот на печатот ќе биде испишан на македонски и англиски јазик и со латинично писмо.

Член 8

Штембилот на Комората има правоаголна форма на која е испишано „Занаетчиска комора на Република Македонија“ празен простор за деловен број и датум на актот и седиште.

Член 9

Јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локална самоуправа ќе се употребува и спроведува во согласност со одредбите од Законот за употреба на јазик што го зборуваат 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локална самоуправа, по одлука на Собранието на Комората.

Член 10

Комората за своите обврски одговара со сите свои средства.

Член 11

Комората ја претставува и застапува Претседателот на комората, а во негово отсуство еден од Потпретседателите на Комората со негово овластување. Во отсуство и на двата Потпретседатели Комората ја претставува и застапува Претседателот на Собранието на Комората.

Комората има и стручна служба, со стручната служба раководи директор.

Член 12

Комората може да се зачлени во меѓународни организации кои вршат дејност за унапредување на занаетчиството со одлука на Собранието и Управниот Одбор на Комората.

Член 13

Работата на Комората и нејзините органи е јавна.

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА

Член 14

Своите основни и други задачи Комората ги уредува и извршува во согласност со Уставот, законите, меѓународните договори ратификувани во согласност со закон, подзаконските прописи, одредбите на овој Статут и други акти на комората и со добиена согласност од регионалните и општинските занаетчиски комори-членки на Комората.

Член 15

Комората ги врши следните работи:

1. унапредување и развој на занаетчиството;
2. ја разгледува проблематиката во областа на занаетчиството се грижи за негов усогласен развој;
3. дава предлози до надлежните државни органи за подобрување на економските политики во областа на занаетчиството;
4. промовирање на занаетчиството, занаетчиски производи и услуги во Република Македонија и во странство;
5. застапување на интересите на занаетчиите и вршителите на занаетчиската дејност преку делегатите делегирани од Регионалните и општинските занаетчиски комори;
6. ги претставува занаетчиите и вршителите на занаетчиската дејност пред државните органи и тела во Република Македонија и странство преку раководните органи на Комората избрани од делегатите од Регионалните и општинските занаетчиски комори;
7. дава предлози за организирање на облици на стручно образование;
8. преквалификација и доквалификација на занаетчиите и на други лица;
9. дава мислења и предлози при донесување на прописи од областа на занаетчиството, а по предходно добиено мислење од регионалните и општинските занаетчиски комори;

10. формира суд на честа и

11. врши други работи утврдени со Законот за занаетчиство како и со Статутот на Комората.

Комората работи врз основа на донесени одлуки од страна на Управниот одбор, Собранието и другите органи на Комората.

Член 16

Со Комората управуваат нејзините членови регистрирани занаетчии преку избраните преставници од органите и телата на занаетчиските комори.

Член 17

Комората, во координација со Регионалните и Општинските занаетчиски комори, се грижи за: правилно, успешно и независно вршење на работите за заштита и унапредување на развојот на занаетчиството, малите и средни претпријатија, како и за јавните и службените овластувања.

III. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ ВО КОМОРАТА

Член 18

Органи на Комората се:

1. Собрание;
2. Управен одбор;
3. Надзорен одбор и
4. Претседател.

1. СОБРАНИЕ НА КОМОРАТА

Член 19

Собранието е највисок орган на Комората.

Собранието на комората е составено од избрани членови од Регионалните и Општинските занаетчиски комори (во понатамошен текст: Регионални и Општински комори).

Секоја занаетчиска Регионална и Општинска комора предлага два члена за Собранието и еден член за Управен Одбор. Членовите на органите на управување на Комората се бираат од редовите на регистрираните занаетчии.

Членот на Управен одбор не може да биде член на собрание.

Мандатот на членовите е четири години со можност за повторен избор.

Собранието на Комората се одржува по потреба, а најмалку еднаш во текот на годината.

Собранието работи на седници.

Собранието има Претседател и два Потпретседатели кои се избираат од членовите на Собранието.

Собранието го свикува Претседателот на Собранието, а во негово отсуство еден од потпретседателите по негово овластување.

Претседателот на Комората задолжително се поканува да присуствува на седниците на Собранието, но без право на глас.

Член 20

Собранието ги врши следните работи:

1. донесува статут;
2. именува и разрешува претседател;
3. донесува одлука за висината и начинот на плаќање на коморскиот придонес;
4. донесува одлука за висината и начинот на плаќање на јавните овластувања;
5. именува и разрешува Претседател и два Потпретседатели на Собранието по предлог на Управниот Одбор и членови на Собранието;
6. именува и разрешува членови на Управен и Надзорен одбор;
7. усвојува предлог годишна програма за работа за тековната година;
8. усвојува завршна сметка на Комората;
9. усвојува годишен извештај за работа на Комората;
10. усвојува предлог финансиски план за работа на Комората;
11. донесува општи акти за извршување на задачите;
12. донесува Деловник за работа на Судот на честа;
13. донесува одлука за распишување на избори;
14. донесува Деловник за работа на Собранието;
15. донесува одлука за пристапување и истапување на повисоки форми на организација во земјата и странство;
16. донесува одлука за купување ,подвижен и недвижен имот продавање и хипотека на подвижен и недвижниот имот на Комората, со мнозинство гласови од $\frac{3}{4}$ од вкупниот број членови на Собранието;
17. донесува одлука за престанок на Комората по претходно спроведување на расправа на Регионалните и Општински комори и добивање согласност од најмалку $\frac{3}{4}$ од вкупниот број членови;
18. донесува одлука за инвестиции;
19. донесува одлука за формирање на фондови;
20. донесува Деловник за работа на фондови;
21. донесува одлука за издавање на гласило;
22. донесува одлуки за соработка со други регистрирани организации, здруженија на граѓани и фондации, финансиски организации, кои своето делување придонесуваат за развојот, унапредувањето и поттикнување на занаетчиството;
23. донесува одлука за употреба на јазикот кој го зборуваат 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локална самоуправа во согласност со Законот за употреба на јазик што го зборуваат 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локална самоуправа и
24. врши и други работи утврдени со Законот за занаетчиство и Статутот на Комората.

Член 21

Претседателот на Собранието ги потпишува актите што ги донесува Собранието. Претседателот на Собранието ги потпишува и патните налози на претседателот на Комората, а во негово отсуство еден од потпретседателите на Собранието со негово овластување.

Член 22

Во случај на спреченост или отсуственост на претседателот на Собранието седниците ги води еден од двајцата потпретседатели на Собранието, а по овластување на претседателот.

Член 23

Собранието може да свика седница по предлог на:

- Управниот одбор;
- Надзорен одбор;
- Претседател на комората и
- Најмалку $\frac{1}{3}$ од членовите на Собранието.

Претседателот на Собранието е должен да ја свика седницата во рок од 15 дена по прием на предлогот, а доколку не ја свика седницата ќе ја свика еден од Потпретседателите на Собранието.

Член 24

Собранието може полноважно да работи ако на седницата се присутни половина плус еден од членовите на Собранието.

За усвојување на Статутот, избор и разрешување на Претседател и двајца Потпретседатели на Собрание, избор и разрешување на Претседател и двајца Потпретседатели на Управен Одбор, висина на членарина, усвојување на финансов план и завршна сметка потребно е $\frac{2}{3}$ мнозинство од вкупниот број членови, а во сите останати случаи се одлучува со мнозинство на присутни членови.

За донесување на одлука за престанок на Комората, отуѓување и хипотека на имотот потребни се $\frac{3}{4}$ од вкупниот број членови.

Член 25

Покани за седница се испраќаат по пошта, факс или во електронска форма седум работни дена пред одржување на седницата, а по исклучок може и во пократок рок од три работни дена, поради неодољност на работите за кои се закажува седницата.

Со поканата за седницата се испраќа и потребниот материјал како и дневниот ред на седницата.

На седницата се расправа и одлучува само точките што се наведени во дневниот ред.

Собранието, со мнозинство од $\frac{2}{3}$ од присутните членови, може да прифати и дополнителни точки за расправање и одлучување на седницата, освен кога се работи за измени на Статутот; распуштање на комората; купување, отуѓување и хипотека на недвижен имот или пак усвојување на финансов план и усвојување на завршна сметка.

Член 26

Мандатот на членовите на Собрание трае 4 (четири) години со можност за повторен избор.

Мандатот може и предвремено да биде прекинат и тоа:

1. на сопствено барање;
2. поради смрт или трајна спреченост за вршење на функцијата;

3. со одлука за разрешување донесена од Регионалната односно Општинска комора од која е избран;
4. заминување во пензија или престанок на дејноста;

5. со правосилна судска пресуда со која е изречена казна затвор во времетраење подолга од шест месеци;

6. престанок на Регионалната односно Општинската занаетчиска комора.

Член 27

Претседателот на Собрание и Потпретседателите на Собрание можат да бидат разрешени од функцијата спротивно на нивната волја доколку:

- не работат во согласност со законските прописи;
- не ги почитуваат одредбите на овој Статут, одлуките на Собранието, Управниот одбор, Советите и другите органи на Комората;
- со своето работење како Претседател односно Потпретседател причинат материјална штета на Комората;

- со правосилна судска пресуда со која е изречена казна затвор во времетраење подолго од шест месеци;

Иницијатива за разрешување на Претседателот на Собрание и Потпретседатели на Собрание може да покренат најмалку 1/3 од членовите на УО или на Собранието или 1/3 од Регионалните и Општинските комори.

Одлука за разрешување донесува Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

Член 28

Претседателот на Собранието на Комората е должен 60 дена пред истекот на мандатот на членовите да ги известат за тоа регионалните и општинските комори.

Се додека не се избераат нови членови со Комората управуваат претходно избраните органи.

Член 29

Собранието, за извршување на одредени работи од негова надлежност, формира постојани и повремени работни тела.

Член 30

Членовите на Собранието имаат должност за се што се расправа на седниците на Собранието да ги известат Регионалните и општинските комори од кои се избрани.

Член 31

Работата на Собранието се уредува со Деловник.

2. УПРАВЕН ОДБОР

Член 32

Управниот одбор е орган на Комората.

Управниот одбор го сочинуваат по еден член од Регионалните и општинските комори.

Управниот одбор има Претседател и двајца Потпретседатели.

Претседателот на Управниот одбор е и Претседател на комората.

Управниот одбор (во натамошниот текст: УО) работи на седници кои ги свикува Претседателот.

Во случај на спреченост или отсутност на Претседателот седниците на УО ги води еден од Потпретседателите, а по овластување од Претседателот.

Претседателот на Собранието на Комората и претставниците на струковите здруженија за чии проблеми се дискутира, а по предходно доставено нивно барање кое е одобрено од Собранието или Управниот одбор на Комората се покануваат да присуствуваат на седниците на Управниот одбор, но без право на глас.

Седниците на УО се јавни.

Управниот одбор може полноважно да одлучува ако на седницата присуствуваат повеќе од половина од членовите на УО.

Секоја комора именува член и заменик член и доставува до Собранието и УО на Комората.

На Собранието може да присуствуваат активни и пасивни членови, (пасивен член е членот кој не платил членарина и истиот нема право на глас).

Управниот одбор своите одлуки ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови на седниците на УО.

Работата на УО се уредува со Деловник кој го донесува УО.

Член 33

Мандатот на членовите на УО трае четири години со можност за повторен избор.

Мандатот може и предвремено да биде прекинат и тоа:

1. на сопствено барање;
2. поради смрт или трајна спреченост за вршење на функцијата;
3. со одлука за разрешување донесена од Регионалната односно Општинската комора од која е избран;
4. заминување во пензија или престанок на дејноста и
5. со правосилна судска пресуда со која е изречена казна затвор во времетраење подолго од шест месеци.

Член 34

Управниот одбор ги врши следните работи:

1. ги спроведува одлуките и заклучоците на Собранието;
2. утврдува предлог статут и други акти од надлежност на Собранието;
3. предлага одлуки, завзема ставови и дава мислења за прашања од надлежност на Собранието;
4. донесува Програма за полагање на испит за проверка на знаење;
5. именува и разрешува директор на стручната служба на комората;
6. ги носи општите акти за организација и работа на стручната служба;
7. донесува предлог програма за работа на Комората за тековната година и за наредната;

8. донесува предлог годишен Извештај за работа на Комората;

9. донесува предлог финансов план за работа на Комората;

10. ја разгледува завршната сметка на комората;

11. се грижи за статусот на занаетчиите и другите стопанственици, како и за односот кон другите органи и воопшто кон трети лица;

12. редовно подготвува и доставува предлози и мислења до државните органи во Република Македонија, Министерството за економија, Министерството за финансии и други органи во Република Македонија;

13. подготвува годишни програми за стручни советувања, семинари и предавања;

14. донесува (предлог) одлуки за купување и продажба на основни средства;

15. донесува решенија за патување во странство;

16. одлучува за начин на користење на средства од фондовите на Комората;

17. одлучува по приговорите и жалбите на вработените лица;

18. се грижи за обезбедување на законитоста и правната примена на прописите;

19. утврдува ценовник на јавни овластувања;

20. врши други работи во согласност со Закон за занаетчиство и со Статутот.

3. НАДЗОРЕН ОДБОР

Член 35

Надзорниот одбор го следи спроведувањето на Статутот, другите општи акти на Комората, финасиското работење и располагање со средствата на Комората и врши други работи утврдени со овој Статут.

Надзорниот одбор на Комората го сочинуваат пет члена, и тоа:

- Претседател;
- Потпретседател и
- Членови.

Секоја Регионална и Општинска Комора предлага по еден член (занаетчија).

Изборот на членовите (пет) на Надзорниот одбор го врши Собранието на Комората.

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае четири години без право на повторен избор.

Членовите на УО и на Собранието на Комората не смеат да бидат членови на Надзорниот одбор.

Член 36

Сите органи и тела на Комората се должни да му обезбедат услови за работа на надзорниот одбор во врска со вршење на надзорот.

Член 37

Надзорниот одбор е должен до Собранието на Комората да поднесува извештај за својата работа, особено за примена на Статутот и другите општи акти на Комората, како и за материјалното и финансиско работе-

ње на Комората, најмалку еднаш годишно при усвојување на извештаите и програмите за работа во претходната година и завршната сметка на Комората.

Член 38

Седницата на Надзорниот одбор ја свикува и води Претседателот на Надзорен одбор, а во негово отсуство или спреченост Потпретседателот.

Надзорниот одбор може да одлучува ако на седницата се присутни мнозинство од избраните членови.

За својата работа изготвува записник кој го потпишуваат сите присутни и го доставува до Претседателот на Комората и Претседателот на Собранието.

Член 39

Претседателот и потпретседателот на Надзорниот одбор се именуваат од редот на членовите на Надзорниот одбор.

Член 40

Надзорниот одбор покрај работите утврдени во овој Статут може да врши и други работи што ќе му ги стави во задача Собранието на Комората.

4. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА

Член 41

Претседател на Комората е Претседателот на УО.

Член 42

Претседателот на Комората ги има следните права и обврски:

- ја претставува и застапува Комората во државата и странство;
- ги закажува седниците на УО;
- ги спроведува одлуките на Собранието;
- ги спроведува одлуките на УО;
- ги спроведува одлуките донесени од страна на одбори, совети кои ги формира Собранието или УО на Комората;
- ги потпишува актите на Комората, на ОУ и актите што се во негова надлежност и се грижи за нивно извршување;
- ги потпишува патните налози за патување во земјата и странство;
- се грижи за работењето на Комората да се врши според законските прописи, Статутот и другите акти на Комората;
- се грижи за заштита на угледот на Комората и сите членови;
- врши други работи што се во негова надлежност според закон, подзаконски акти, овој Статут и другите општи акти на Комората.

Член 43

За Претседателот на Комората, односно Управниот одбор се бира лице кое се истакнува со својот придонес за развојот и унапредувањето на занаетчиството во Република Македонија и кое е од редот на членовите делегирани во Собранието на Комората.

Претседателот на Комората предлага програма за работа на Комората која задолжително е во интерес на регионалните и општинските комори како и во интерес на регистрираните занаетчии и вршители на занаетчиска дејност.

Мандатот на Претседателот и Потпретседателите на Комората трае четири години со право на повторен избор.

Член 44

Претседателот на Комората ја врши својата функција волонтерски.

Член 45

Претседателот на Комората и Потпретседатели на комората може да бидат разрешени од функцијата спротивно на нивната волја ако:

- не работат во согласност со законските прописи;
- не ги почитуваат одредбите на овој Статут, одлуките на Собранието, Управниот одбор, Советите и другите органи на Комората;
- доколку со своето работење како Претседател односно Потпретседател причини материјална штета на Комората;
- со правосилна судска пресуда им е изречена казна затвор во време траење подолго од шест месеци.

Иницијатива за разрешување на Претседателот на Комората може да покренат најмалку 2/3 од членовите на УО или Собранието или 2/3 од регионалните и општинските комори.

Одлука за разрешување донесува Собранието на Комората со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

IV. ДРУГИ КОМИСИИ И РАБОТНИ ТЕЛА НА КОМОРАТА

Член 46

Собранието и Управниот одбор на Комората можат да формираат други комисии и работни тела (постојани или повремени) во зависност од потребите на Комората.

V. СУД НА ЧЕСТА

Член 47

Судот на честа е арбитража составена од истакнати правници од стручните служби на регионалните и општинските комори и од Комората.

Судот на честа се формира со цел да им помогне на занаетчиите ако имаат некои спорови, и истите подобро да ги решат со помош на дадено соодветно стручно мислење.

Одлуките на судот на честа немаат задолжително дејство, туку советодавно, медијаторско со што се избегнуваат трошоци во решавањето на спорите.

Судот на честа е составен од три члена, заседава исклучиво по потреба и на барање од занаетчиите и други членови на Комората.

VI. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА КОМОРАТА

Член 48

Работата на органите на Комората е јавна. Јавноста на работењето на органите на Комората се остварува со присуство на делегираните членови од Регионалните и Општински комори во Комората и со доставување на записници од седници, извештаи од работењето, заклучоци и слично од органите и работните тела на Комората или објавување на веб страната на Комората.

VII. ОПШТИ АКТИ НА КОМОРАТА

Член 49

Општи акти на Комората се: Статутот; Правилник за систематизација на работи и работни задачи; Правилник за работни односи; Правилник за дисциплинска одговорност; Правилник за распределба на средства по фондови; Правилник за попис и книговодство; Правилник за награди и признанија; Деловник за работа на Собранието; Деловник за работа на Управниот одбор, како и други деловници и општи акти што ќе бидат донесени за работа на Комората доколку за тоа има потреба.

Член 50

Општиот акт на Комората мора да биде во согласност со закон, договори и спогодби кои ги прифатила и одобрила Комората и со овој статут.

Член 51

Иницијатива за донесување или измена на општ акт на Комората може да покрене секој член на Комората, Собранието, Управниот одбор, Претседателот на комората, Регионалните и Општински комори или друг орган на Комората.

Одлука за поведување на постапката за донесување или изменување на општ акт донесува Управниот одбор.

Изготвениот нацрт на општ акт, се дава на јавна расправа.

Статутот на Комората се донесува и изменува со 2/3 мнозинство на членовите на Собранието на Комората.

Член 52

Изменување и дополнување на општите акти на Комората се врши по иста постапка и начин како и за нивно донесување.

VIII. СТРУЧНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА

Член 53

Стручната и административната работа на Комората ги врши стручната служба.

Делокругот на работите и работните задачи, бројот на вработени и условите за работа, платите, обврските од работниот однос се утврдуваат во согласност со законските прописи и потребите на Комората, со посебни правилници што го донесува Управниот одбор.

Член 54

Со работата на стручната служба раководи Директорот на Комората.

Директорот на Комората го именува Управниот одбор со своја одлука.

Сите акти во врска со работењето на стручната служба се донесуваат од Управниот одбор по предлог од Директорот на Комората.

Директорот на Комората може да донесува акти што се од значење за работењето на стручната служба, а кои се во негова надлежност и за кои не е потребно донесување од страна на Управниот одбор на Комората.

IX.ФИНАНСИРАЊЕ НА КОМОРАТА

Член 55

За извршување на своите задачи Комората ги обезбедува средствата од следните извори:

- Задолжителен коморски придонес согласно со Законот за занаетчиство;
- Надоместок за извршените услуги од јавните овластувања согласно со член 73 од Законот за занаетчиство;
- Надоместоци од други услуги предвидени со Статутот;
- Донации и
- Други извори.

Член 56

Комората формира постојани фондови и тоа:

- фонд за подмирување на придонесите;
- фонд за осигурување од штета и
- резервен фонд.

Формирање на други фондови се врши со одлука на Собранието на Комората по предлог на Управниот одбор на Комората.

Член 57

Средствата во фондовите се распоредуваат со одлука на Собранието на Комората.

Начинот на користење и трошење на средствата се регулира со Деловник, кој го донесува Управниот одбор на Комората.

Член 58

За состојбата на средствата на Комората се изготвува завршна сметка. Завршната сметка ја разгледува Управниот одбор, а ја усвојува Собранието на Комората.

X.ПОПИС И КНИГОВОДСТВО

Член 59

Пописот на основните средства и имотот се врши во согласност со законските одредби и правилникот.

Пописот го врши комисија формирана од страна на Управниот одбор на Комората.

Член 60

Пописот започнува и завршува по истекот на календарската година. Комисијата работи во полн состав, сите пописни листи ги потпишуваат сите членови на пописната комисија. Материјалите од пописите се предаваат на стручната служба.

Член 61

Комората го води книговодството во согласност со законските прописи.

XI.ИМОТ НА КОМОРАТА

Член 62

Согласно со член 39 од Законот за стопански комори, Комората ќе се стекне со имот по конечниот делбен биланс што по предлог на комисијата за поделба на имотот ќе ја утврди Владата на Република Македонија.

XII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 63

Сите општи акти на Комората мора да бидат во согласност со Законот за занаетчиство и овој Статут.

Толкување на овој Статут дава Собранието на Комората.

XIII.ПРЕСТАНОК НА КОМОРАТА

Член 64

Комората престанува во случај на ликвидација и стечај согласно со одредбите од законот кој се уредуваат прашања за ликвидација и стечај на трговските друштва и по иницијатива на 2/3 од основачите регионалните и општинските занаетчиски комори нејзини членови.

Со бришење од регистарот Комората престанува да постои како правно лице.

По престанокот на комората имотот што останува по намирување на доверителите и обврските спрема вработените се користи согласно начинот утврден со закон и со овој Статут.

Член 65

Од денот на донесувањето на овој Статут престанува да важи Статутот на занаетчиската комора на Република Македонија бр. 0201 -52 од 4.11.2016 година.

Член 66

Овој Статут влегува во сила со денот на донесувањето на одлуката на Собранието за негово усвојување од кога и ќе се применува и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.0302-46
13 октомври 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на ЗКРМ
Жарко Кузманоски, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

4435.

**ДОГОВОР
СКЛУЧЕН НА ДЕН 31 АВГУСТ 2016 ГОДИНА
ПОМЕЃУ****ДОГОВОРНИ СТРАНИ**

1. Општина Велес, ул. „Панко Брашнар“ бр.1 претставувана од градоначалникот Славчо Чадиев од една страна како давател на услуги (во понатамошниот текст-давателот) и,

2. Општина Росоман, претставувана од градоначалникот Стојанче Лазов од друга страна како корисник на услуги (во понатамошниот текст-корисникот).

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ**Член 1**

Предмет на овој договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорни општини, согласно член 14 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), и член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. весник на РМ“ бр. 79/2009) и донесената Одлука за прифаќање на предлог за меѓуопштинска соработка бр. 27-4360/10 од 11.7.2016 донесена од Советот на Општина Велес за вршење на определени работи (користење на услуги од областа на внатрешна ревизија) од страна на Општина Велес за потребите на Општина Росоман.

Член 2

Извршувањето на услугата утврдена во член 1 на овој Договор, ќе биде евидентирано во спецификација во која ќе биде наведен видот на извршената услуга, и времетраењето.

Изготвената спецификација уредно потпишана од извршителите и овластените лица на корисникот е составен дел на овој Договор.

Член 3

Висината на надоместокот за извршена услуга од одделението за внатрешна ревизија на давателот, е пресметана согласно извршените финансиски анализи на дневен трошок кој настанува при извршување на работните задачи на администрацијата.

Во дневниот трошок утврден за извршената услуга не е внесен трошокот кој ќе биде направен при користење на службено возило од давателот и трошоците за тековно одржување на софтверската апликација при извршување на услугите спрема корисникот.

Член 4

Корисникот надоместокот ќе го плати на ж-ска на давателот по добивање на фактура, која ќе претставува збир на извршени услуги за текот на еден месец.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ**Член 5**

Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат побарани од корисникот наведени во член 1 на овој Договор да ги извршува согласно законските прописи, професионално, континуирано, ефикасно, уредно и навремено.

Член 6

Корисникот на услугата се обврзува за навремено извршување на работите кои ќе бидат побарани, да достави навремено документација потребна за извршување на услугите и притоа со ништо да не го оневозможува навременото извршување на побараните услуги.

Корисникот може во секое време да се информира за начинот и времето на извршување и при тоа да има увид во документацијата со која се води целокупната постапка.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 7**

Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор за прашања кои не се предвидени со овој Договор, а може дополнително да произлезат од тековното работење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор.

Член 8

Овој Договор може да се раскине по слободна волја на една од договорните страни, по претходно известување на една од страните во рок од 30 дена.

За се што не е регулирано со овој Договор, важат и ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

За евентуално непочитување на одредбите од овој Договор, договорните страни се согласија да ги решаваат спогодбено со меѓусебно договарање, во духот на добрите деловни обичаи.

Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу договорните страни, доколку спорот не се разреши меѓусебно, месно надлежен е Основниот суд во Велес.

Член 9

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои по 2 (два) за договорните страни.

Член 10

Овој Договор влегува во сила со денот на потпишување од страна на двете договорни страни.

Бр. 09-360/1
9 септември 2016 година
Скопје

Бр. 03-5445/1
31 август 2016 година
Скопје

За корисникот на услуга
Општина Росоман
Градоначалник,
Стојанче Лазов, с.р.

За давателот на услуга
Општина Велес
Градоначалник,
м-р Славчо Чадиев, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016196